

- Образец- B2 КЛУБ



## БАРАЊЕ <sup>1</sup>


за добивање на ваучер за користење на средствата од даночното ослободување по Законот за данок на добивка

ПОДАТОЦИ ЗА СПОРТСКИОТ КЛУБ, БАРАТЕЛ НА ВАУЧЕР

КЛУБ \_\_\_\_\_ од член на -

Адреса	
Контакт телефон, факс	
Е-маил	
Интернет страница - WEB стр.	
Наменска сметка / ЕДБР / Депонент на банка	
Претседател на Клубот	Име и презиме _____, Мандат __ год., Е-маил, _____ телефон, _____, моб.тел . _____
Лице за контакт –секретар, службено лице	Име и презиме _____, Функција _____, Генерален Секретар _____, Е-маил _____ Телефон _____, мобилен тел. _____
Решение за вршење дејност спорт	Број: _____ датум на издавање: _____

<sup>1</sup> Доставеното Барање за добивање на ваучер за клубови, може да претрпи одредени номотехнички промени по донесување на измените и дополнувањата на Законот за спорт и Правилникот за користење на средствата од даночното ослободување





<b>1.Функционирање на органи и тела на клубот (10 бода)</b>	
Последно Собрание	
Управен одбор – седници 2018	
Комисии	
Просторни услови	
Завршна сметка 2018	
ИТ опрема	

<i>Исполнети сите услови</i>	<i>Исполнети 5 услови</i>	<i>Исполнети 4 услови</i>	<i>Исполнети 3 услови</i>	<i>Исполнети 2 услова</i>
<b>10 бода</b>	<b>8 бода</b>	<b>6 бода</b>	<b>4 бода</b>	<b>2 бода</b>

\*) Доколку е неодржано Собрание во 2018, се добива 0 бодови.

<b>2.Човечки ресурси во клубот (10 бода)</b>	<b>Мажи</b>	<b>Жени</b>	<b>Вкупно</b>	<b>Забелешка</b>
Администрација				
Волонтери				
Тренер-и				
Лекар-и				
Спортски психолози				
Физиотерапевти				

<i>Исполнети сите услови</i>	<i>Исполнети 5 услови</i>	<i>Исполнети 4 услови</i>	<i>Исполнети 3 услови</i>	<i>Исполнети 2 услова</i>
<b>10 бода</b>	<b>8 бода</b>	<b>6 бода</b>	<b>4 бода</b>	<b>2 бода</b>



**3. Активни членови на клубот спортисти, регистрирани, кои се натпреваруваат последните две натпреварувачки години, 2017 и 2018 год. (30 бода)**

КАТЕГОРИЈА	Мажи	Жени	ЗАБЕЛЕШКА
Сениори-ки			
Постари младинци-ки			
Помлади младинци-ки			
Деца			
Вкупно			

<i>Повеќе од 200</i>	<i>Повеќе од 150</i>	<i>Повеќе од 120</i>	<i>Повеќе од 100</i>	<i>Повеќе од 80</i>	<i>Помалку од 79</i>
<b>30 бода</b>	<b>25 бода</b>	<b>20 бода</b>	<b>15 бода</b>	<b>10 бода</b>	<b>5 бода</b>

**4. Клубот настапувал во националниот систем на натпревари и остварил пласман во последните две натпреварувачки години, 2017 и 2018 год. (50 бода)**

Категорија	Мажи - учество и пласман		Жени - учество и пласман	
	2017	2018	2017	2018
Сениори-ки				
Постари младинци-ки				
Помлади младинци-ки				
Деца				
Вкупно				

<i>Исполнети сите 8 категории</i>	<i>Исполнети 6/8 категории</i>	<i>Исполнети 4/8 категории</i>	<i>Исполнети 2/8 категории</i>	<i>Исполнети 1/8 категории</i>
<b>50 бода</b>	<b>40 бода</b>	<b>30 бода</b>	<b>20 бода</b>	<b>10 бода</b>

\*) услов за добивање 50 бода е минимум 2 освоени први места во било која категорија, за една натпреварувачка година (или за 2017 или за 2018 година),

\*\*) услов за добивање 40 бода е минимум 2 освоени втори места во било која категорија, за една натпреварувачка година (или за 2017 или за 2018 година),

\*\*\*) доколку клуб учествува во сите категории а нема пласман, добива 10 бода,

\*\*\*\*) во екипни спортови се вреднуваат само прва и втора лига, во индивидуални спортови се вреднува вкупниот пласман



<b>5. Клубот учествувал и остварил пласман во меѓународниот спортски систем во последните две години (50 бода)</b>		
Натпревар	2017 – пласман	2018 - пласман
Европски првенства, купови и лиги		
Регионални првенства, Купови, лиги и натпревари		

<i>Учество и Пласман на ЕП, од 1 до 4 место</i>	<i>Учество и Пласман на ЕП, од 5 до 20 место</i>	<i>Учество и Пласман на ЕП, под 21 место</i>	<i>Учество и Пласман – Регион, од 1 до 3 место</i>	<i>Учество и Пласман – Балкан, од 1 до 3 место</i>
<b>50 бода</b>	<b>40 бода</b>	<b>30 бода</b>	<b>20 бода</b>	<b>10 бода</b>

<b>6. Рангирање на клубот на официјални листи на спортски асоцијации, во последните две натпреварувачки сезони, 2017 и 2018 (50)</b>		
Ранг	2017	2018
Европска ранг листа		
Регионална ранг листа		
Национална ранг листа		

<i>Европски ранг од 1 до 10 место</i>	<i>Европски ранг од 11 до 30 место</i>	<i>Европски ранг под 31 место</i>	<i>Регионален ранг од 1 до 4 место</i>	<i>Национална сениорска лига – пласман од 1 до 3 место</i>	<i>Ранг во Младинска категорија – пласман од 1 до 3 место</i>
<b>50 бода</b>	<b>40 бода</b>	<b>30 бода</b>	<b>25 бода</b>	<b>20 бода</b>	<b>10 бода</b>



**7. Број на домашни спортисти кои настапувале за клубот, рангиран на официјалните листи на спортски асоцијации, во последните две натреварувачки сезони, 2017 и 2018 (50)**

Состав на тимот од домашни играчи	2017	2018
100% од домашни спортисти		
75% од домашни спортисти		
50% од домашни спортисти		
Помалку од 50% домашни спортисти		

<i>100 %</i>	<i>75 %</i>	<i>50%</i>	<i>Помалку од 50%</i>
<b>50 бода</b>	<b>35 бода</b>	<b>20 бода</b>	<b>10 бода</b>

**8. Медиумска застапеност (10)**

Медиум	2017	2018
ТВ пренос		
Интернет пренос (Live stream)		
Без медиум		

<i>ТВ - национален</i>	<i>Интернет пренос (Live stream)</i>	<i>Без медиумска покриеност</i>
<b>10 бода</b>	<b>5 бода</b>	<b>0 бодови</b>





**9. Членови на клубот, кои настапувале во националните репрезентации во последните две натпреварувачки години, 2017 и 2018 год. за: (30)**

	Мажи	Жени
Сениори-ки		
Постари младинци-ки		
Помлади младинци-ки		
Вкупно		

<i>Повеќе од 5</i>	<i>Вкупно 4</i>	<i>Вкупно 3</i>	<i>Вкупно 2</i>	<i>Вкупно 1</i>
<b>30 бода</b>	<b>25 бода</b>	<b>20 бода</b>	<b>15 бода</b>	<b>10 бода</b>

\*) услов за добивање 30 бода е минимум 2 сениорски репрезентативци/ки

\*\*\*) услов за добивање 25 бода е минимум 1 сениорски/а репрезентативец/ка

Дата

-----

Потпис

-----

Печат:

Комисија од НСФ

1.

2.

3.

Претседател:

-----

Извештај по извршена обработка од страна на Централната комисија:-----

-----

Забелешка-----

-----

Централна комисија

1.

2.

3.

4.

5.

